

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
АД СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА**

Скопје, Февруари 2009

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на успех за 2008 и 2007 година	3
Биланс на состојба со 31.Декември 2008 и 2007 година	4
Извештај за паричните текови во 2008 и 2007 година	5
Извештај за промените на главнината во 2008 и 2007 година	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-28



МАКЕДОНСКИ РЕВИЗОРСКИ ЦЕНТАР ДОО - СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (“Друштвото”), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31. Декември 2008 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



**МАКЕДОНСКИ РЕВИЗОРСКИ ЦЕНТАР
ДОО - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје**

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје заклучно со 31. Декември 2008 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, 9.Февруари 2009 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител

Антонио Велјанов

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31.Декември

	Белешка	2008 Ден.000	2007 Ден.000
Приходи од продажба	8	61,120	143,094
Останати оперативни приходи	9	3,731	521
Трошоци за материјали и потрошни добра	10	(327)	(1,686)
Трошоци за вработени	11	(18,778)	(19,119)
Амортизација	20	(2,139)	(5,260)
Останати оперативни расходи	12	(23,532)	(33,395)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		20,075	84,155
Добивка од вложувања		-	-
Приходи од финансирање	13	4,890	4,241
Расходи од финансирање	14	(53)	(4)
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		24,912	88,392
Данок од добивка	15	(3,102)	(11,229)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)		21,810	77,163

Одборот на Директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД - Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување, а ги потпишал во нивно име:

Извршен Директор
Стеван Шапчески

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БИЛАНС НА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	<u>Белешка</u>	<u>2008 Ден.000</u>	<u>2007 Ден.000</u>
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства	16	8,438	21,763
Дадени депозити во банки	17	82,792	104,415
Побарувања од продажба	18	8,071	10,442
Побарувања за данок од добивка	15	6,434	-
Останати краткорочни средства и АВР	19	1,599	1,532
Вкупно тековни средства		107,334	138,152
Нетековни средства			
Вложувања		77	77
Недвижности и опрема	20	24,150	26,156
Нематеријални средства	20	-	-
Вкупно нетековни средства		24,227	26,233
ВКУПНО СРЕДСТВА		131,561	164,385
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	21	1,110	1,511
Останати тековни обврски и ПВР	22	6,206	8,439
Вкупно тековни обврски		7,316	9,950
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити		-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
ВКУПНО ОБВРСКИ		7,316	9,950
Акционерски капитал	23	48,306	48,306
Резерви		23,013	10,431
Ревалоризациона резерва		2,710	2,710
Акумулирана добивка (загуба)		50,216	92,988
Вкупно главнина		124,245	154,435
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		131,561	164,385

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страниците 1 и 2.

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31.Декември

		2008	2007
	Белеш.	Ден.000	Ден.000
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		24,912	88,392
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности и опрема	20	2,139	1,960
Амортизација на нематеријални средства	20	-	3,300
Исправка на сомнителни побарувања	12	1,309	5,166
Приходи од камати	13	(4,812)	(4,237)
Расходи за камати	14	2	-
Неамортизирана вредност на расходувани основни средства	20	-	369
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		23,550	94,950
Побарувања од продажба		1,062	(4,549)
Останати тековни средства и АВР		(8,799)	(14)
Обврски од добавувачи		(401)	(98)
Останати тековни обврски и ПВР		3,204	(1,684)
Нето пари употребени во работењето		18,616	88,605
Платена камата		(2)	-
Платен данок од добивка		(6,168)	(11,329)
Нето парични текови од оперативни активности		12,446	77,276
Парични текови од вложувачки активности			
Повлечени (дадени) депозити во банки, нето	17	21,623	(53,415)
Примени камати	13	4,739	4,252
Стеknати вложувања		-	(77)
Набавки на основни средства	20	(133)	(3,847)
Нето парични текови од вложувачки активности		26,229	(53,087)
Парични текови од финансиски активности			
Исплата на дивиденди		(48,000)	(20,000)
Исплата на награди		(4,000)	-
Нето парични текови од финансиски активности		(52,000)	(20,000)
Нето зголемување на паричните средства		(13,325)	4,189
Парични средства на 1 Јануари	16	21,763	17,574
Парични средства на 31 Декември	16	8,438	21,763

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.Декември

	Во (000) ден.					
	Акционерски капитал					
	Број на обични акции	Износ	Резерви	Ревалориза циона резерва	Акмулира на добивка	Вкупно главнина
Состојба на 01 Јануари 2007	6,000	36,686	22,051	2,710	35,825	97,272
Зголемување на основната главнина со трансформирање на средства од резервен фонд (Белешка 23)	-	11,620	(11,620)	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	77,163	77,163
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)
Состојба на 31 Декември 2007	6,000	48,306	10,431	2,710	92,988	154,435
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	21,810	21,810
Распределба на добивката за претходната година за награда на органи за управување	-	-	-	-	(4,000)	(4,000)
Распределба за резерви	-	-	12,582	-	(12,582)	-
Распределба за дивиденди	-	-	-	-	(48,000)	(48,000)
Состојба на 31 Декември 2008	6,000	48,306	23,013	2,710	50,216	124,245

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страниците 1 и 2.

1. Основни податоци и дејност

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е основан како Друштво за утврдување и порамнување на обврските врз основа на хартии од вредност и водење на Регистар на хартии од вредност во Република Македонија, со склучување на Договор за основање меѓу основачите кои се исклучиво банки, брокерски друштва и осигурителни компании. Друштвото е впишано во трговскиот регистар на 31.10.2001 година под број Т.рег.3726/2001.

Централниот депозитар за хартии од вредност работел на непрофитна основа (заклучно до 01.01.2006 година), а вишокот на приходите над расходите можел да го користи за негов развој. По 1.Јануари 2006 година, Друштвото станува профитна организација која што остварените добивки во билансот на успех може да ги дели како дивиденди на своите акционери.

Според Решението на Заводот за статистика на РМ бр.27-6410/1 од 05.11.2001 година, основна дејност на Друштвото е друго финансиско посредување неспомнатата на друго место, со шифра на дејност бр.65.23.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на ден 31.Декември 2008 година изнесува 21 вработен (2007: 21 вработен).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 28, се составени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 94/2004) и применливи од 1 Јануари 2005 година, како и врз основа на Меѓународниот Стандард за Финансиско Известување 1 (МСФИ) и Толкувањата на Постојниот Комитет за толкувања (ПКТ) објавени во Сл.Весник на РМ бр.11/2005 и МСФИ број 2,3,4,5,6, и 7 објавени во Сл.Весник на РМ бр.116/2005.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2008 и 2007 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нематеријалните средства, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешки 3.9 и 3.10).

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31.Декември 2008 и 2007, се следните:

	2008	2007
1 ЕУР =	61.4123 ден.	61.2016 ден.
1 УСД =	43.5610 ден.	41.6564 ден.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка е очекуваната даночна обврска за оданочивата добивка за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба кои се се издвојува по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на остварената добивка како основица, корегирани за одредени приходи и расходи, по стапка од 10% (2007: 12%):

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 15.

3.6. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.7. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго.

Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се врши со товарење на расходите во билансот на успех за сите побарувања од друштва кои се во постапка на стечај во износ од 100% од нивната номинална вредност. За сите побарувања кои се доспееани и постари од 3 години се врши исправка на вредноста во износ од 100%, за побарувања со старост од 2 години до 3 години се врши исправка од 75% и за побарувања со старост од 1 до 2 години исправка од 50% од нивната номинална вредност.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.8. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Ойшџџа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото во претходните години вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал.

Пресметаната ревалоризација во периодот до 31.Декември 2008 година е незначајна, поради што може да се земе во предвид дека вредноста на недвижностите и опремата на ден 31.Декември 2008 и 2007 година ја одразува нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)-(Продолжение)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2008 година во однос на 2007 година се следните:

	2008	2007	2008	2007
Недвижности	2.5 %	2.5 %	40 години	40 години
Транспортни средства	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.10. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување.

Последователно, Друштвото во претходните години вршело законска ревалоризација на нематеријалните средства на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2008 година изнесува 20% годишно (2007: 20% годишно).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средстваото намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите риходи.

3.13. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се поврзани со емисијата на акции, се признаваат како одбитка ставка на капиталот.

(2) Опикујени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (компензација, залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Капитал (Продолжение)

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 15% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 20% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формирала врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 2.2. и 3.9. и 3.10. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработетните се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Крајкорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработетните се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработетните се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.16. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувања во хартии од вредност. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредност, па со оглед на тоа и нема изложеност на ваков ризик.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик, со оглед дека клиенти се сите брокерски друштва и акционерски друштва во Република Македонија. Политика на Друштвото со цел да се намали кредитниот ризик е целосна наплата на побарувањата при самата продажба на услугите, додека за побарувањата кои не може да се наплатат се врши нивна редовна исправка на вредноста со цел истите да се доведат до нивната објективна надоместлива вредност.

4.3. Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматни стапки, кои се однесуваат на користените кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Овој вид на ризик зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин да го намали. На датумот на билансот на состојба, Друштвото нема обврски по основ на позајмици и кредити, па според тоа и нема изложеност на ваков ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2008 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2008 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, депозити во банки, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, поради што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути, со исклучок на паричните средства на девизните сметки во банки, како и неколку орочени девизни депозити во банки.

Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани до денари на 31.Декември 2008 и 2007 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2008	2007	2008	2007
ЕУР	10,683	8,560	-	-
УСД	-	-	-	-
	10,683	8,560	-	-

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути (Продолжение)

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2008	2007	2008	2007
ЕУР	1,068	856	(1,068)	(856)
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	1,068	856	(1,068)	(856)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31.Декември	
	2008	2007
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	7	4
- Побарувања од купувачи	8,071	10,442
- Останати побарувања	8,033	1,532
- Вложувања	77	77
	16,188	12,055
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	8,431	21,759
- Депозити во банки	82,792	104,415
	91,223	126,174
	107,411	138,229
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	1,110	1,511
- Останати тековни обврски	6,206	8,439
	7,316	9,950
	7,316	9,950

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% каматните стапки на користените кредити и дадени депозити. Анализата е направена на салдата на кредити и депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2008	2007	2008	2007
Депозити	498	591	(498)	(591)
Кредити	-	-	-	-
Нето Ефект	498	591	(498)	(591)

6.4. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31.Декември 2008 е како што следува:

	Во (000) денари		
	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	3,938	-	3,938
Доспеани побарувања			
- во 2008	2,924	-	2,924
- во 2007	1,779	889	890
- во 2006	1,281	962	319
- пред 2006	13,905	13,905	-
	23,827	15,756	8,071

Недоспеаните побарувања во износ од 3,938 илјади денари во целост се однесуваат на побарувања од брокерските куќи по основ на надомест за ЦДХВ за извршени трансакции во месец декември 2008 година. Овие побарувања доспеваат за наплата во месец јануари 2009 година.

ЦЕТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.Декември 2008 година според нивната доспеаност:

	<u>До 1 месец</u>	<u>1 - 3 мес.</u>	<u>3-12 мес.</u>	<u>Над 12 мес.</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	8,438	-	-	-	8,438
Депозити во банки	27,000	18,000	37,792	-	82,792
Побарувања од купув.	8,071	-	-	-	8,071
Останати побарувања	1,599	-	6,434	-	8,033
Вложувања	-	-	-	77	77
	<u>45,108</u>	<u>18,000</u>	<u>44,226</u>	<u>77</u>	<u>107,411</u>
Обврски кон добавув.	1,110	-	-	-	1,110
Кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	2,485	3,721	-	-	6,206
	<u>3,595</u>	<u>3,721</u>			<u>7,316</u>

7. Сегментно известување

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегмени, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Приходи за овозможен пристап на брокерски друштва	2,999	567
Приходи од надомест за трансакции на брокерски друштва	31,757	106,276
Приходи за овозможен пристап на акционерски друштва	512	368
Приходи од надомест за водење на евиденција на акционерски друштва	13,257	11,799
Приходи од надомест од правни и физички лица	9,497	13,195
Приходи од извршени услуги на државата	153	8,483
Останати приходи според Тарифник на ЦДХВ	2,945	2,406
Вкупно приходи од продажба	61,120	143,094

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Приходи од наплатени сомнителни побарувања	3,652	146
Приходи од наплатени отпишани побарувања	22	8
Приходи од надомест на штети	-	275
Останати приходи	57	92
Вкупно останати оперативни приходи	3,731	521

Приходите од наплатени сомнителни побарувања во износ од 3,652 илјади денари во најголем дел се состојат од наплатени побарувања од Македонска Банка АД во ликвидација во вкупен износ од 3,552 илјади денари и тоа по основ на депозит во износ од 3,000 илјади денари, пари на жиро сметка во износ од 503 илјади денари и камати во износ од 49 илјади денари.

10. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ПОТРОШНИ ДОБРА

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Потрошени сировини и материјали	241	1,002
Потрошени резервни делови	53	397
Отпис на ситен инвентар	33	182
Отпис на автогуми	-	105
Вкупно трошоци за материјали и потрошни добра	327	1,686

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Нето плати на вработени	8,865	8,127
Придонеси од плати на вработени	4,594	4,290
Персонален данок од плати на вработени	896	1,004
Награди на вработените	2,402	3,849
Дневници за службени патувања и патни трошоци	553	253
Трошоци за хранарина и превоз на вработени	897	914
Останати трошоци на вработени	571	682
Вкупно трошоци за вработени	18,778	19,119

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Надомесување на трошоците за КХВ	8,423	17,242
ПТТ и интернет услуги	2,832	2,744
Исправка на побарувања од друштва во стечај (Бел. 18)	861	4,389
Исправка на застарени побарувања (Бел. 18)	448	777
Надомест на трошоци за членови на органи на управување	1,967	2,761
Награди на членови на органи на управување	2,456	436
Комунални трошоци	929	921
Реклама, репрезентација и спонзорства	665	991
Други трошоци	4,951	3,134
Вкупно останати оперативни расходи	23,532	33,395

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Приходи од курсни разлики	78	4
Приходи од камати од депозити во банки	4,792	3,311
Останати приходи од финансирање	20	926
Вкупно приходи од финансирање	4,890	4,241

14. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Камати	2	-
Курсни разлики	51	4
Вкупно расходи од финансирање	53	4

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Данок од добивка за тековната година	3,102	11,229
Вкупно данок од добивка	3,102	11,229

	2008	2008	2007	2007
	%	Ден. 000	%	Ден. 000
Усогласување на законска со ефективна даночна стапка		24,912		88,392
Добивка пред оданочување				
Данок по законска стапка	10.00%	2,491	12.00%	10,607
Непризнаени расходи	2.45%	610	2.03%	622
Ослободени приходи	0.00%	-	0.00%	-
Данок по ефективна стапка	12.45%	3,102	16.62%	11,229

Побарувањето за данок од добивка во износ од 6,434 илјади денари (2007: нема) потекнува од повеќе платени аконтации за данок од добивка во текот на 2008 година поради високиот износ на даночна основа од претходната година.

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Денарски сметки во комерцијални банки	8,340	21,614
Издвоени парични средства и акредитиви	-	1
Благајна во денари	7	3
Девизни сметки	91	145
Вкупно парични средства	8,438	21,763

17. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Орочени депозити во:		
Извозна и кредитна Банка АД Скопје	8,000	6,000
Инвест Банка АД Скопје	20,592	46,415
Поштенска Банка АД Скопје	4,000	4,000
Охридска Банка АД Скопје	8,500	8,500
ТТК Банка АД Скопје	9,000	7,000
Уни Банка АД Скопје	5,500	5,500
Комерцијална Банка	6,000	6,000
Стопанска Банка АД Скопје	8,000	8,000
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	7,000	7,000
Еуростандард банка АД Скопје	6,200	6,000
Вкупно депозити во банки	82,792	104,415

Депозитите во банки се орочени на период од три до дванаесет месеци со годишна каматна стапка од 5.0% до 7.5% годишно (2007: орочени на период од три до дванаесет месеци со камата од 5% до 7.5% годишно).

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Побарувања од брокерски куќи	3,961	4,970
Побарувања од акционерски друштва	19,866	23,571
Вкупно бруто побарувања од продажба	23,827	28,541
Исправка на вредноста на побарувања од брокери	-	-
Исправка на вредноста на побарувања од акционерски друштва	(15,756)	(18,099)
Вкупно нето побарувања од продажба	8,071	10,442
Промени во исправката на вредност на побарувања:		
Состојба на 01.Јануари	18,099	13,079
Исправка на побарувања од друштва во стечај	861	4,389
Исправка на застарени побарувања	448	777
Наплата на сомнителни побарувања	(3,652)	(146)
Конечен отпис на побарувања	-	-
Состојба на 31.Декември	15,756	18,099

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Побарувања од вработените	14	-
Побарувања за камати	1,469	1,396
Останати платени трошоци за идните периоди	31	51
Залиха на ситен инвентар	85	85
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	1,599	1,532

20. НЕДВИЖНОСТИ, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти Ден.000	Опрема Ден.000	Нематериј. средства Ден.000	ВКУПНО Ден.000
Набавна или ревал. вредност				
Состојба на 1. Јануари	25,732	42,229	60,542	128,503
Директни зголемувања	-	133	-	133
Пренос на останати средства	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември	25,732	42,362	60,542	128,636
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1. Јануари	4,221	37,584	60,542	102,347
Амортизација за тековна година	643	1,496	-	2,139
Пренос на останати средства	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба со 31.Декември	4,864	39,080	60,542	104,486
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА				
31.Декември 2008	20,868	3,282	-	24,150
31.Декември 2007	21,511	4,645	-	26,156

Градежните објекти се користат за извршување на активностите на ЦДХВ.

Нематеријалните средства во целост се состојат од компјутерски софтвер кои се користат за извршување на активностите на ЦДХВ и е целосно амортизиран.

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2008 Ден. 000	2007 Ден. 000
Обврски спрема Комисија за хартии од вредност	685	1,098
Останати обврски спрема добавувачи	425	413
Вкупно обврски спрема добавувачи	1,110	1,511

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Обврски за нето плати и надомести на плати	919	-
Обврски за придонеси и даноци од плати	495	-
Обврски за данок од добивка	832	6,269
Обврски за данок на додадена вредност	237	859
Обврски за награди на членови на органи на управување	2,232	-
Обврски за награди на менаџментот	1,105	1,102
Обврски за даноци и придонеси за награди	384	207
Останати обврски	2	2
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	6,206	8,439

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 48,306 илјади денари и е поделен на 6,000 обични акции, со номинална вредност од 131.67 ЕУР за една акција.

Следните акционери имаат сопственост повеќе од 5% од издадените акции со право на глас:

	2008	2007
	Ден. 000	Ден. 000
Комерцијална Банка АД Скопје	15.00%	15.00%
Фершпед Брокер АД Скопје	15.00%	15.00%
Стопанска Банка АД Скопје	7.03%	7.03%
Поштенска Банка АД Скопје	6.10%	6.10%
Инвест Банка АД Скопје	5.95%	5.95%
Инвест Брокер АД Скопје	5.75%	5.75%
ТТК Банка АД Скопје	5.57%	5.57%
Извозна и Кредитна Банка АД Скопје	5.03%	5.03%
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	5.03%	5.03%

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (Продолжение)

Обичните акции се одобрени, издадени и целосно уплатени. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога истата ќе биде објавена и право на глас во Собранието на Друштвото.

Со состојба на 31.Декември 2008 година, акциите на Друштвото ги поседуваат вкупно 23 иматели на акции (2007: 23 иматели).

Во текот на 2007 година, извршено е зголемување на основната главнина (акционерскиот капитал) за износ од 190,000 Еур или 11,620 илјади денари преку трансформирање на средства од резервниот фонд кој го надминува минимумот од 1/5 од основната главнина. Зголемувањето на основната главнина ќе се изврши по пат на зголемување на номиналниот износ на една акција, при што зголемениот износ ќе изнесува 131.67 ЕУР, додека вкупниот број на издадени акции останува ист.

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови и дадени гаранции

Менаџментот на Друштвото смета дека не постојат потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други субјекти, ниту пак има дадено гаранции за други друштва.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, а кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.